

Службен гласник на Општина Штип

Службен гласник
на Општина Штип
Излегува по потреба

Број 8
23 јули 2018 година

Година LV



СОДРЖИНА

Р. бр.		страна
416.	Правилник за измена на Правилникот за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на плати на вработените кои вршат административно-технички работи и помошни работи во Општина Штип	671
417.	Решение за избор на директор на Општинска јавна установа за деца - Детска градинка „Астибо“-Штип	671

416.

Врз основа на член 50 став 1 точка 14 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 52/05), член 105 и 106 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“ број 167/15-пречистен текст), член 39 од Колективниот договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправа на Република Македонија („Службен весник на РМ“ број 53/95) и член 36 став 1 алинеја 9 од Статутот на Општина Штип („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07, 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), градоначалникот на Општина Штип на **20 јули 2018 година**, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИ,
ДОДАТОК НА ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТИ НА ВРАБОТЕНИТЕ
КОИ ВРШАТ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ РАБОТИ
И ПОМОШНИ РАБОТИ ВО ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Во Правилникот за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на плати на вработените кои вршат административно-технички работи и помошни работи во Општина Штип, во член 4, во делот „Занимање од IV група“, во работното место „Одговорен за возен парк“ во делот „број на бодови“ бројот „310“ се заменува со бројот „285“.

Во член 4 во делот „Занимање од IV група“, работното место „Одржувач на хигиена“ се преименува во „Одржувач на хигиена во ТППЕ“, а во делот „број на бодови“ бројот „206“ се заменува со бројот „251“.

Член 2

Правилникот за измена на Правилникот за утврдување на плати, додаток на плати и надоместоци на плати на вработените кои вршат административно-технички работи и помошни работи во Општина Штип ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“, а ќе се применува од 01 јули 2018 година.

Број 09-4216/1
20 јули 2018 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник
Благој Бочварски, с. р.

417.

Врз основа член 120 став 9, член 123 став 10 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18) и член 51 став 3 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Штип“ број 01/03, 18/07 11/08, 07/09, 16/09, 04/11 и 13/14), донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА
ОПШТИНСКА ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА -
ДЕТСКА ГРАДИНКА „АСТИБО“-ШТИП

1. За директор на Општинска јавна установа за деца - детска градинка „Астибо“-Штип **се избира Билјана Трајчевска** - дипломиран професор воспитувач.
2. Директорот се избира врз основа на предлогот на Управниот одбор на ОЈУДГ „Астибо“-Штип, број 02-249/5 од 19 јули 2018 година.
3. Директорот Билјана Трајчевска се избира за време од 4 години, а ќе ја врши функцијата сметано од **23 јули 2018 година**.
4. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Штип“.

Образложение

Согласно член 120 став 9 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18) директорот на јавна детска градинка го избира и разрешува градоначалникот на општината.

Согласно член 120 став 11 од истиот закон директор на јавна установа за деца се избира, односно именува за време од 4 (четири) години.

Согласно член 123 став 10 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ број 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17 и 21/18), градоначалникот во рок од 15 дена од денот на добивањето на предлог за директор од Управниот одбор на јавната установа врши избор на директор.

До градоначалникот на Општина Штип доставен е предлог од Управниот одбор на ОЈУДГ „Астибо“-Штип број 02-249/5 од 19 јули 2018 година со кој како кандидат за избор на директор на установата е предложена Билјана Трајчевска.

Поради горе наведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Упатство за правно средство:

Против ова решение незадоволната страна има право на жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на одлуката на градоначалникот до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Број 09-2907/3
23 јули 2018 година

Ш т и п

Општина Штип
Градоначалник
Благој Бочварски, с. р.